

20120802119

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

20 2012

07-2916/1
20 2012

Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

1

“ 46/2008, 103/2008 24/11), („ 10 5 6,
:
”

“ ’

2

11 2 9 : „ “

: „

3

12 3 „ “ : „ “

5

6,

”

“ ’

4

23 2 3, :

”

“

3 4 : „ 2“
: „ 2 3“.
4 5 5 6.
50 1 5 2,3 4, :
”
- ,
.
3
2 “ 5.
54 1 2 6 3 4, : „-
- ,
“.
2 3 4
: „ “ 3,4 5, :
”
30
30
3 6. “
4 7 “ - “
: „ “
7
“ ”